

Врз основа на член 4 од Одлуката за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право го врши само еден родител и критериумите за остварување на ова право за учебната 2021/2022 година (бр. 02-977/4 од 21.9.2021 г.), УКИМ-Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-скопје објавува

И Н Т Е Р Е Н О Г Л А С

за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

1. Со овој Конкурс се врши избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител **кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година**
2. Право на учество на Огласот има секој студент кој запишал зимски семестра на прв циклус на студии во учебната 2021/2022 година, а кој има само еден родител со родителско право (во натамошниот текст – апликант), односно има:
 - само еден родител запишан во изводот од матичната книга на родените, или;
 - починат родител, или
 - родител кој го загубил родителското право.
3. За спроведување на постапката за селекција на апликантите по овој Оглас, Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер формира комисија и ја објавува електронска адреса prodekan.nastava@fdtme.ukim.edu.mk за аплицирање на кандидатите.
4. Апликантите, **најдоцна до 6.10.2021 година до Претседателот на Комисијата во својата единица**, на објавената електронска адреса треба да достават пријава во која ќе наведат
 - за студенти во прва година: вкупен број на поени според кои, согласно Конкурсот, студентот се запишал во прва година на студии
 - за студентите од повисоките години: просечен успех од положените испити

Со пријавата апликантите, во pdf – формат, ги доставуваат и следниве документи:

- потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за последната исплатена плата и образец од Управата за јавни приходи за остварени годишни приходи по разни основи за секој член од семејството
 - за корисници на социјална помош се доставува последно решение/потврда од центарот за социјални работи,
 - за пензионираните членови на семејството се доставува документ за висина на пензија
 - пресуда од надлежен суд со утврдена законска издршка за кандидат и истата се смета како месечен приход
 - за родител на кој му е одземено родителското право - решение од надлежен суд и/или
 - за починат родител - извод од матичната книга на умрениите
 - изјава за број на членови во семејството (се презема од веб страницата на факултетот).
5. Во постапката за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител факултетот ќе изврши евалуација и проверка на веродостојноста на поднесената документација од сите пријавени кандидати (согласно чл. 5 од Одлуката). Комисијата самостојно ги пресметува поените и креира ранг - листа за секоја студиска програма и за

секоја студиска година поделно. Ранг - листите се објавуваат на интернет страницата на факултетот најдоцна до 13.10.2021 година.

6. Апликантите имаат право на приговор по објавените ранг- листи најдоцна до 20.10.2021 година. Комисијата ќе ги разгледа и ќе одговори на приговорите во рок од 5 работни дена. Дококу се утврди дека некој апликант поднел документација која не е веродостојна, истиот се симнува од ранг-листата. Прворангираните кандидати од секоја листа ја сочинуваат Конечната ранг-листата на добитници на погодноста за намалување на уписнината.
7. Конечната ранг-листа Комисијата ја објавува **најдоцна до 27.10.2021 година.**

Факултет за дизајн и технологии на
мебел и ентериер-Скопје